

Драгана Кузмановска

Звање: Доцент

Ред.б р.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Kuzmanovska, Dragana and Nicheva, Vesna (2014) <i>Потребата од воспоставување на рамнотежа меѓу двете струења врз македонскиот јазик</i> . In: Научни скуп: Наука и глобализација, 17–19 May 2013, Пале, Источно Сарајево, Република Српска. http://www.ffuis.edu.ba/media/publikacije/radovi/2014/06/16/zbornik_8_1-1.pdf		2
	Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2014) <i>Проектот како важен елемент во остварување на наставниот процес</i> . Савремене тенденции у наставним и ваннаставним активностима на Учителским (педагошким) факултетима. Учителски факултет, Врање, Р. Србија, pp. 322-327. ISSN 978-86-6301-011-6		2
	Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana (2014) <i>Наставникот како главна нишка во забавување на процесот на заборавање кај учениците</i> . In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи, 14.05.2014год., Штип.		2
	Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2014) <i>Улогата на наставникот во изучувањето на странските јазици</i> . In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи, 14.05.2014год., Штип.		2
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени

	<p>Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana (2014) Три методи за учење на новите генерации. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 9 (13). pp. 87-93. ISSN 1857- 8705</p> <p>Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana (2014) Анализа на фразеолошките единици со компонентата „уста“ во германскиот и во англискиот јазик. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 5 (1). pp. 33-41. ISSN 1857-7059</p> <p>Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Nicheva, Vesna (2014) Успешен трансфер на поговорките и пословиците од еден во друг јазик. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN 1857-7059</p> <p>Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana (2014) Именските фразеологизми со компонентата зооними разгледувани во македонскиот, германскиот и англискиот јазик. Yearbook 2012, Faculty of Philology, 3 (3). pp. 151-156. ISSN 1857-7059</p>		<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	<p>Кузмановска, Драгана (2014). <i>Überblick der deutschen Sprachwissenschaft- Lexikologie</i>. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608-244-039-2.</p> <p>http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php.?id=296</p> <p>Кузмановска, Драгана (2014). <i>Arbeitsbuch- Überblick der deutschen Sprachwissenschaft- Lexikologie</i>. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608-244-043-9.</p> <p>http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php.?id=295</p>		
		Вкупно поени	16